

ЗАЕДНИЧКИ ТЕМИ МЕЃУ МИТРЕВА И ОМД



Претставници на Обединетата македонска дијаспора (ОМД) се состанаа со министерката Илинка Митрева, амбасадорот во Вашингтон Никола Димитров, и други групи од македонската дијаспора. На средбата се дискутирало за актуелни теми поврзани со Македонија - за нејзините граѓани и сите луѓе со македонско национално потекло, кои живеат секаде низ светот, потребата од воспоставување закон за надворешни работи, решавање на проблемот со македонско-косовската граница. Од ОМД ја поддржуваат својата држава во врска со името и додаваат дека нема да толерираат никакви промени на државното уставно име.

Од друга страна, пак, министерката Митрева им укажа дека прави сè што е можно за надминување на непочитувањето и нападите врз човековите и цивилните права на етничките македонски малцинства во Грција, Бугарија и во Албанија. При тоа беше истакнато дека на дијаспората ѝ е потребно правото да гласа на парламентарните избори. Министерката Митрева ја афирмираше поддршката и заштитата на Македонската православна црква од македонската Влада, легитимниот наследник на Охридската архиепископија. Таа ги информирала присутните дека пред нејзината посета во САД добила благослов и поддршка од Неговото Блаженство, Г.Г. Стефан.

Од друга страна, пак, министерката Митрева им укажа дека прави сè што е можно за надминување на непочитувањето и нападите врз човековите и цивилните права на етничките македонски малцинства во Грција, Бугарија и во Албанија. При тоа беше истакнато дека на дијаспората ѝ е потребно правото да гласа на парламентарните избори. Министерката Митрева ја афирмираше поддршката и заштитата на Македонската православна црква од македонската Влада, легитимниот наследник на Охридската архиепископија. Таа ги информирала присутните дека пред нејзината посета во САД добила благослов и поддршка од Неговото Блаженство, Г.Г. Стефан.

ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ГИ БАРААТ ПРАВТА ВО СТРАЗБУР

Собраниската постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните примила претставка од 160 македонски граѓани, некогашни деца-бегалци од Егејска Македонија, во која тие известуваат дека во Судот за човекови права во Стразбур ќе водат постапка против



Грција поради дискриминаторските закони кон нив, кои таа ги донела во 80-тите години.

Граѓаните ја поднесуваат претставката од името на 28.000 деца-бегалци, кои за време на Граѓанската војна, од 1946 до 1949 година, биле меѓу стотите илјади протерани од Грција.

"Претставката ќе ја испратиме до надлежните органи во земјава, но и до Судот во Стразбур. Се надеваме дека Судот ќе донесе праведна одлука за враќање на сите права кои на тогашните деца-бегалци им се одземени со тие закони", рече на прес-конференцијата претседателот на Анкетната комисија, Стојан Андов.

СОНК ПРОТИВ ПРЕДЛОГОТ НА ВЛАДАТА

Владата на Република Македонија е подготвена да ги зголеми платите на вработените во градинките, училиштата и во научните институции за 400 до 600 денари. Синдикалците се многу револтирани и тие се подготвуваат за закажаниот протест.



"Советот на СОНК едногласно го одби предлогот и оцени дека тој е потценувачки и навредлив. СОНК нема да го предаде членството и да прифати толку мало зголемување на платите", истакна Дојчин Цветановски, претседател на СОНК, по средбата со министрите за образование, за труд, за култура и за финансии.

РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНАТА ЗАБАВНА ИНДУСТРИЈА

На 20 јуни на Машинскиот факултет во Скопје, претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски го отвори првиот регионален авторизиран тренинг-центар на AVID/Softimage. Тренинг-центарот ќе биде место за едукација за softimage - софтвер за ЗД-моделирање и компјутерска анимација за филмската и ТВ-индустрија, постпродукцијата и за индустријата за интерактивни забавни програми.



"Сигурен сум дека наскоро потписот на некој цртан филм, реклама или делови од познатите холивудски филмови ќе биде потпис токму на некој од учесниците во овој тренинг-центар, на оние кои во иднина ќе бидат носители на развојот на дигиталната забавна индустрија во земјава", истакна меѓу другото претседателот Црвенковски.

ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ НА ЗАБОЛЕНИ ОД МЕНИНГИТИС



Последниот биланс на заболени од менингитис е 48 лица во Македонија, од кои 26 се заболени од вирусен менингитис, а 22 од бактериски менингитис.

Од саботата се регистрирани 7 нови случаи. Две од заболените деца биле од скопските населби Кисела Вода и Гази Баба и се на возраст

од 12 и од 8 години, а во неделата биле регистрирани уште четворица пациенти, од кои две деца кои ги посетувале детските градинки "Мимоза" и "Бубамара" во населбата Кисела Вода, и еден основец и една студентка. Во понеделникот на Клиниката за инфективни болести било примено уште едно седумгодишно дете, кое ја посетувало градинката "Синоличка" во населбата Кисела Вода.

Директорот на Градскиот завод за здравствена заштита, Александар Стојанов, вели дека сите седум случаи се изолирани и нема потреба да се прогласи епидемија.

"ЗЕМЈА ПО МЕРА НА ДЕЦАТА"

Во организација на кабинетот на премиерот и на канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија, се одржа конференција "Земја по мера на децата". Целта на оваа конференција е да се разгледа состојбата со заштитата



на правата на децата во земјава, пропишани со Конвенцијата за права на детето, што Македонија ја ратификува во 1993 година.

При тоа премиерот Бучковски истакна:

"Правилниот развој и животот во хармонизирано семејство е најдобра основа за вистински психички социјален развој на детето. Оттаму се нашите напори во наредниот период да бидат насочени кон тоа на секое дете да му овозможиме да ја почувствува топлината на домот и на семејството".

Учество на оваа конференција зедоа и Шанас Кјамијан Фирузгар, заменик-генерален директор на УНИЦЕФ за Централна и Источна Европа, претставници на Владата, експерти и претставници од меѓународни и домашни невладини организации.

ТУТУНАРИТЕ ПОТПИШУВААТ ДВОЈНИ ДОГОВОРИ



Годинава во Прилепско се очекува берба на околу 8.000 тони тутун, иако некои стручњаци прогнозираат дека ќе се наберат 11.000 тони. Според податоците од Министерството за земјоделство, во Прилепско тутун одгледуваат околу 11.500

семејства на 7.400 хектари.

"Тутунарите потпишуваат двојни и тројни договори. Тоа е незаконска постапка и затоа нивните договори наскоро ќе се контролираат", истакнува Стеван Котески, инспектор по земјоделство.

Тутунскиот комбинат од Прилеп лани откри околу 2.000 двојни договори, а годинава веќе презеде мерки за исклучување на кооперанти од системот за наводнување.

ОДРЖАН 6. ЕКОФЕСТИВАЛ ВО ОХРИД

Шестиот екофестивал, посветен на екологијата, културата и заштитата на природната средина и на културното наследство, се одржа во Охрид. На фестивалот се прикажаа 37 филмови од 15 земји од Европа, од кои 23 беа во официјална конкуренција. На фестивалот Македонија учествуваше со по два филма во категориите "екологија" и "заштита на животната средина, култура и на културното наследство".

"Овој фестивал ќе стане силна традиција и од година во година содржински се збогатува токму овде во Охрид, кој е чудесен спој за културата и природата", рече министерот за животна средина Зоран Шапуриќ на отворањето на фестивалот. На отворањето на фестивалот настапија Народниот оркестар на МРТВ и оперската певица Весна Гиновска-Илкова. На затворањето на фестивалот беа доделени две гран-при награди и четири награди за авторски остварувања.

